

Темпус проект N° 145165-TEMPUS-2008-SE-SMHEС (2008-4763) Дизајнирање и имплементација на НРК

Општа цел на проектот:

Да даде придонес во развојот на НРК и хармонизација на високото образование во РМ со европскиот простор на високо образование (ЕПВО)

Специфични цели на проектот:

Дизајнирање и развој на модел на НРК за високото образование, верифицирана со регулатива на ниво на министерство.

Национална рамка за ВО квалификации на РМ

Ниво во Националната рамка на високообразовните квалификации		Високо образование	Ниво во Европската рамка (високообразовни квалификации)
VIII		III циклус на студии Докторски студии	8
VII	VIIA	II циклус на студии Магистерски академски студии	7
	VIIБ	II циклус на студии Специјалистички студии	
VI	VIA	I циклус на студии Универзитетски студии 240 кредити Стручни студии 240 кредити	6
	VIB	I циклус на студии Универзитетски студии 180 кредити Стручни студии 180 кредити	
V	VA	Стручни студии од 60 до 120 кредити Кратки циклуси во рамките на првиот циклус	5
	VB	Стручно образование поврзано со првиот циклус на студии до 60 ЕКТС	

Најзначајни активности

- Преглед на постојните квалификации на национално ниво
- 3 Семинари за обука на академскиот кадар за дизајнирање и имплементација на НРК и 1 за обука на администрацијата
- 1 Работилница за дизајнирање на НРК и 9 координативни состаноци
- Подготовка на водич за примената на НРК и прирачник за пишување на резултатите од учењето за студиските и предметните програми
- Дизајнирање на дескрипторите за опишување на резултатите од учењето за 5 студиски програми од различни научни подрачја
- Набавка на потребната комуникациска и ИТ опрема неопходна за реализација на проектот
- Дизајнирање на web страна

Најзначајни резултати

- Дизајнирање на Национална Рамка за високообразовните квалификации (НРК) за РМ
- Донесување на уредба за НРК на високообразовните квалификации од страна на владата на РМ 17.11.2010
- Воспоставување на канцеларии за соработка со стопанството во 5 високообразовни институции во РМ
- Публикување на водич за примената на НРК и прирачник за пишување на дескриптори за студиските и предметните програми
- Публикување на дескрипторите за резултатите од учењето за 5 студиски програми од различни научни подрачја
- Студиски престој на група од 5 студенти во партнерските институции од Европската Унија

Елементи на дисеминација

- 5 локални конференции на ниво на универзитети за дисеминација на дескрипторите за резултатите од учењето
- 1 полупериодична и 1 завршна конференција за дисеминација на резултатите од проектот
- 2 Постер презентации:
 - Талин, Јуни 2010
 - Скопје, Септември 2011
- Презентирање на резултатите од проектот на 2 меѓународни конференции:
 - Љубљана, Октомври 2010
 - Лисабон, Октомври 2011



Конзорциум

Контрактор

- Универзитет Линкопинг, Шведска

Локален координатор

- Универзитет Св. Климент Охридски, Р.Македонија

Партнерски институции

- Министерство за Образование и Наука, Р. Македонија
- Министерство за Труд и Социјална Политика, Р. Македонија
- Универзитет Сс Кирил и Методиј, Р. Македонија
- Универзитет на југоисточна Европа, Р. Македонија
- Универзитет Гоце Делчев, Р. Македонија
- Државен Универзитет Тетово, Р. Македонија
- Универзитет Гент, Белгија
- Универзитет за применети науки, Оснабрик, Германија

